

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 03

Год. XVI

26 февруари 2013 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

вонредна седница

### Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на информацијата од елементарната непогода - силен пороен дожд што ја зафати територијата на општина Василево.....02
2. **ОДЛУКА** за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2013 година.....03

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

## РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на информацијата од елементарната непогода - силен пороен дожд што ја зафати територијата на општина Василево , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.02.2013 година

Бр.08-547/2  
26.02.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОБ" бр.4/03, 8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на својата вонредна седница одржана на ден 25.02.2013 година донесе,

## ЗАКЛУЧОК

за усвојување на информацијата од елементарната непогода - силен пороен дожд што ја зафати територијата на општина Василево

1. Се усвојува информацијата за елементарната непогода - силен пороен дожд што ја зафати територијата на општина Василево на ден 24.02.2013 година изнесена од страна на градоначалникот на општина Василево и членови на Советот на општина Василево.
2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-547/1  
26.02.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

**ИНФОРМАЦИЈА****за невремето кое ја зафати општина Василево на 24 и 25. 02 2013 година**

Попладне на 24 и ноќта на 25 02.2013 год. општина Василево беше зафатена од невреме при што за краток временски период наврнаа големи количини на дожд. Од обилните врнежи беа формирани големи буици и порои кои предизвикаа големи поплави и материјални штети на територијата на цела општина.

Најмногу е погодено село Сушево каде од надојдениот Сушевски порој однесен е еден мост, околу 150м метри од патот, другите мостови се поткопани и речното корито е изместено од својот тек. Искинати се водоводните и канализационите линии, паднати се неколку бандери, и прекината е електричната мрежа. Направена е голема материјална штета и во селата Градашорци и Ангелци. Поплавано е дел од селото при што се поплавени повеќе куќи.

- Во Дукадино е однесен еден мост.
- Во с. Владиевци направена е голема штета во расадник за цвеќе.
- Во Радичево изместено е речното корито и постои опасност од оштетување на куќи.
- Во Добрашинци, поплавен е долниот дел од селото и повеќе куќи се во вода.
- Во Нова Маала отсечен е патот.
- Во Висока Маала искинати се повеќе водоводни линии и оштетен е патот.

Во целата општина поплавени се повеќе земјоделски површини: во Пиперево, Василево, Добрашинци, Градашорци, Ангелци, Чанаклија, Нова маала ... поплавени се повеќе од 1000 хектари.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува **Одлуката** за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2013 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 25.02.2013 година

Бр.08-548/2  
26.02.2013 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр 5/2002) а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл. весник на РМ бр. 64/2005, 2008), Советот на општина Василево одржа вонредна седница на ден 25.02.2013 година по повод невремето што ја зафати општината и ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2013 година

#### Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2013 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на попрограмата	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
000 ГРАДОНАЧАЛНИК					
413110 Тековни резерви (разновидни расходи) ФАА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ ВО ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО	1.000.000	0	0	0	0
482120 Изградба на улица, патишта и автопати	- 1.000.000	0	0	0	0

#### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево и станува составен дел на Буџетот на општината за 2013 година.

Бр.07-548/1  
26.02.2013г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р